



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1850

Sluzbeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Вторник, 31 март 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 140 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

339.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за измени на Законот за сојузната пазарна инспекција, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1987 година.

П бр. 692
30 март 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Него Борковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за сојузната пазарна инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74, 22/78, 23/80) во член 30 став 1 зборовите: „од 5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 500.000“.

Во став 2 зборовите: „од 500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 30.000“.

Член 2

Во член 31 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 100.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

340.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОАЃАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНЦИТЕ УЧЕСНИЦИ НА УНИВЕРЗИЈАДАТА '87-ЗАГРЕБ, БЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА

Се прогласува Законот за доаѓањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на странците

учесници на Универзијадата '87 – Загреб, без југословенска виза, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1987 година.

П бр. 693
30 март 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Него Борковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОАЃАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНЦИТЕ УЧЕСНИЦИ НА УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 – ЗАГРЕБ, БЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА

Член 1

Странците учесници на Универзијадата '87 – Загреб можат за време на одржувањето на Универзијадата, како и еден месец пред денот на почетокот и еден месец по денот на завршувањето на Универзијадата '87 – Загреб, да доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да заминуваат од неа без југословенска виза.

Како странци учесници на Универзијадата '87 – Загреб, во смисла на овој закон, се сметаат странците кои, покрај патна исправа, поседуваат и пријава за учество на Универзијадата '87 – Загреб, што ја издала националната студентска спортска организација или меѓународна спортска организација на образецот на Образецот на Организациониот комитет на Универзијадата '87 – Загреб.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

341.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со делот од општествените средства за лични доходи и за заед-

ничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 31 март 1987 година.

Е п бр 695
31 март 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Неѓо Борковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со делот од општествени средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87) во член 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Основните организации на здружен труд во составот на иста работна организација можат чистите лични доходи да ги исплатуваат во височина над износот што ќе го утврдат во согласност со одредбите на овој закон под услов другите основни организации на здружен труд да го намалат износот на средствата за исплата на своите лични доходи што ќе го утврдат во согласност со овој закон, под услов тоа да е утврдено со самоуправната спогодба.

Одредбата на став 2 од овој член се однесува и на работните организации што се здружени во истата сложена организација на здружен труд, под услов тоа да е уредено со самоуправна спогодба што е склучена до денот на влегувањето во сила на овој закон.”

Член 2

По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„Член 2а

По исклучок од одредбите на член 2 ст. 1 и 2 од овој закон, корисникот на општествени средства што врши дејност на угостителство и туризам од сезонски карактер, превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај, аеродромски услуги, производство на морска сол, полјоделство, земјоделски услуги за растително производство, високоградба и нискоградба, ако во завршната сметка за 1986 година не искажал загуба во работењето и ако во првото полугодие од таа година остварил помалку од 35% од вкупниот приход, и корисникот на општествени средства што врши дејност распоредена според Одлуката за единствената класификација на дејностите во подгрупата 011411 – Производство на енергетски машини и уреди и во гранката 0116 – Бродоградба, како и корисникот на општествени средства кој произведува предмети на вооружување и воена опрема, што ќе го определи Сојузниот извршен совет, може да ги исплатува чистите лични доходи за 1987 година во височина на просечниот месечен чист личен доход што го исплатил за истиот пресметковен период во 1986 година во согласност со Законот, зголемен до височината на стапката на растежот на својата продуктивност на трудот, а најмногу до височината на стапката на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник во 1987 година во однос на истиот период 1986 година.”

Член 3

Во член 3 по зборот: „четвртина” се додаваат зборовите: „пресметани односно”.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Корисникот на општествени средства кој според завршната сметка за 1986 година искажал стапка на акумулативноста поголема од стапката на акумулативноста што според завршната сметка за таа година е остварена во иста или сродна дејност – подгрупа, група или на ниво на стопанството во републиката односно во автономната покраина или во СФРЈ, согласно со начинот на споредување утврден во општествениот договор односно во самоуправната спогодба може, заради утврдување на просечниот чист личен доход по работник, износот од став 1 на овој член да го зголеми за половината од процентот за колку што стапката на неговата акумулативноста е поголема од стапката на акумулативноста во подгрупата, групата или на ниво на стопанството, а најмногу до 25%.”

Член 4

Во член 5 се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, корисникот на општествени средства кој аконтаиите на чистите лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 година ги исплатил просечно по работник во височина на аконтаиите за третото тримесечје на 1986 година може, заради утврдување на височината на просечниот месечен чист личен доход по работник во согласност со одредбата на став 1 од овој член, износот на средствата за лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 година да го зголеми до стапката на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина, а органите и организациите во федерацијата – до стапката на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството на СФРЈ во четвртото тримесечје во однос на третото тримесечје на 1986 година, во согласност со Законот.”

Член 5

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

По исклучок од одредбите на чл. 2, 2а и 5 од овој закон, корисникот на општествени средства којшто загубата во работењето во 1986 година ја покрил при изработката на завршната сметка за таа година може просечниот чист личен доход по работник за четвртото тримесечје на 1986 година, што ќе го утврди во согласност со член 3 од овој закон, да го зголеми до просекот на чистиот личен доход по работник што е исплатен за четвртото тримесечје на 1986 година во подгрупата, групата или на ниво на стопанството во републиката односно во автономната покраина или во СФРЈ, согласно со начинот на споредување утврден во општествениот договор односно во самоуправната спогодба.”

Член 6

Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако корисникот на општествени средства во пресметката од став 1 на овој член ги утврди средствата за исплата на чистите лични доходи во износ помал од загарантираниот личен доход, може да го исплати чистиот личен доход во височина на со закон загарантираниот личен доход.”

Член 7

Во член 9 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Службата на општественото книговодство на Југославија, врз основа на податоците од завршните сметки за 1986 година, ќе ги утврди и ќе ги објави стапките на акумулативноста по подгрупи, групи на ниво на стопанството во републиката односно во автономната покраина и во СФРЈ во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Сојузната организација надлежна за работи на статистиката ќе ја утврди и ќе ја објави стапката на растежот на чистиот личен доход по работник од член 5 став 2 на

овој закон и просечниот чист личен доход исплатен по работник за четвртото тримесечје на 1986 година во подгрупата, групата или на ниво на стопанството во републиката односно во автономната покраина и во СФРЈ, од член ба, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.”.

Член 8

Во член 10 по зборовите: „нареден месец” се додаваат записка, а зборовите: „по поднесувањето на завршната сметка” се заменуваат со зборовите: „почнувајќи од исплатата на аконтацијата на чистите лични доходи за месец април”, а по зборовите: „за една третина” се додаваат записка и зборовите: „а најмногу до износот на средствата што во 1987 година ќе ги зголеми во согласност со одредбите на член 2 став 2 и на чл. 2а, 4 и 5 од овој закон”.

Член 9

Во член 11 по зборовите: „во секој месец” се додаваат записка и зборовите: „почнувајќи од исплатата на аконтацијата на чистите лични доходи за месец април”, а по зборовите: „исплатениот износ” се додаваат записка и зборовите: „а најмногу до износот на средствата што во 1987 година ќе ги зголеми во согласност со одредбите на член 2 став 2 и на чл. 2а, 4 и 5 од овој закон”.

Член 10

Во член 12 став 1 по зборовите: „по работник” се додаваат зборовите: „во истиот пресметковен период”.

Член 11

Во член 15 став 1 точка 1 по зборовите: „чл. 2 до 5” се додаваат зборовите: „или член ба”.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

342.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, по добиената согласност од собранијата на социјалистичките републики и од собранијата на социјалистичките автономни покраини, на седницата од 30 март 1987 година, го разгледа Предлогот на Претседателството на СФРЈ да се пристапи кон промена на Уставот на СФРЈ и врз основа на член 400 од Уставот на СФРЈ донесе

ОДЛУКА

ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН ПРОМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифаќа Предлогот на Претседателството на СФРЈ да се пристапи кон промена на Уставот на СФРЈ и одлучува да се пристапи кон промена на Уставот на СФРЈ.

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

Бр. 175
30 март 1987 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Неѓо Борковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка
Такева-Григориевиќ, с. р.

343.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 31 март 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86) во точка 2 став 2 се менува и гласи:

„Во согласност со одредбата од став 1 на оваа точка, ќе се обезбеди зголемување на паричната маса, во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година, најмногу до 12%, а на вкупните динарски пласмани на банките до 16%, во однос на нивната состојба на 31 декември 1986 година.”.

По став 2 се додава нов став 3, који гласи:

„Во порастот на паричната маса и на динарските пласмани на банките од став 2 на оваа точка не се сметаат ефектите што ќе настанат врз основа на припишувањето на ревалоризационата камата кон главницата, во смисла на Законот за вкупниот приход и доходот.”.

Досегашниот став 3 станува став 4.

2. Во точка 9 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На кредитите што банките ги користат кај Народната банка на Југославија во согласност со утврдената монетарно-кредитна политика, банките можат да засметуваат каматна маржа најмногу до два процентни поени.”.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „12 месеци” се заменуваат со зборовите: „6 месеци”.

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, по зборот: „зголемен” се додава зборот: „најмалку”.

По став 5, кој станува став 6, се додаваат нови ст. 7 и 8, кои гласат:

„На износот на кредитот од банките што организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства го користат ненаменски, како и на износот на кредитите од примарната емисија што банките ги користат ненаменски, се плаќа камата по стапка за 50% поголема од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

На организациите на здружен труд, на другите корисници на општествени средства и на банките за кои ќе се утврди дека ненаменски ги користат дадените кредити, покрај наплатата на каматата од став 7 на оваа точка, ќе им се запре давањето на нови кредити во траење од најмалку 6 месеци.”.

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 9 и 10.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС. бр. 201
31 март 1987 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Неѓо Борковиќ, с. р.

Потпретседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Филиповиќ, с. р.

344.

Врз основа на чл. 17, 64а и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 6 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87 и 21/87), во точка 2 став 1 во одредбата под 1 процентот: „18%” се заменува со процентот: „20%”.

2. Прва пресметка на задолжителната резерва според оваа одлука банките ќе извршат на 31 март 1987 година, според состојбата на средствата на 28 февруари 1987 година. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодветен налог за уплата на задолжителната резерва.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 36
30 март 1987 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

345.

Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86 и 67/86), сојузниот секретар за надворешна трговија донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучени договори за надворешнотрговскиот про-

мет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за извоз и увоз што се применуваат во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/86, 4/87 и 14/87) во точка 5 зборовите: „15 март” се заменуваат со зборовите: „20 април”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

П. бр. 26000/2
31 март 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
Ненад Крекиќ, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
339. Закон за измени на Законот за сојузната пазарна инспекција	585
340. Закон за доаѓањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на странците учесници на Универзијадата '87 – Загреб, без југословенска виза	585
341. Закон за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со делот од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот	586
342. Одлука да се пристапи кон промена на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	586
343. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година	587
344. Одлука за измени на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија	587
345. Наредба за измена на Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучени договори за надворешнотрговскиот промет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за извоз и увоз кои се применуваат во 1987 година	588

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ”, при рекламации, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса на налепницата во горниот лев агол.

Ова ни е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања.

Редакција на „Службен лист на СФРЈ”